

Службен весник

на Република Македонија

Број 102

13 август 2012, понеделник

година LXVIII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2662. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје.....	2	2669. Решение за именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Македонија.....	3
2663. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Државниот студентски центар „Скопје“ - Скопје.....	2	2670. Правилник за составот, бројот на членови и методот на работа на Стручниот совет за здравје на растенијата.....	3
2664. Решение за именување член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „Македонијапат“ - Скопје.....	2	2671. Правилник за изменување на Правилникот за видот на ознаката за сеча и начинот на вршење на означувањето за сеча.....	4
2665. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈУ Завод за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци „Ранка Милановиќ“ - Скопје.....	2	2672. Правилник за поблиските критериуми, висината и начинот на исплата на паричната награда на здравствените работници и здравствените соработници вработени во јавните здравствени установи.....	4
2666. Решение за именување членови на Управниот одбор на „Јавното претпријатие Македонска радиодифузија – Скопје“.....	2	2673. Програма за изменување и дополнување на Програмата за полагање на стручен испит за проценувач на вредноста на добрата и влијанијата врз животната средина.....	5
2667. Решение за именување член на Управниот одбор на јавното претпријатие за берзанско работење АГРО – БЕРЗА Скопје.....	2	2674. Правилник за евиденција за заштита на природата.....	5
2668. Решение за именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на „Јавното претпријатие Македонска радиодифузија – Скопје“.....	3	2675. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	23
		Огласен дел.....	1-56

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2662.

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/2009, 36/2011 и 51/2011) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31 јули 2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕГУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА НА ГРАД СКОПЈЕ

1. Моника Стојаноска се разрешува од должноста член на Управниот одбор, од Советот на град Скопје, на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 23 – 6182/1
31 јули 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2663.

Врз основа на член 38 став 1, 3 и 5 од Законот за Ученичкиот и студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/98 и 40/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31 јули 2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „СКОПЈЕ“ - СКОПЈЕ

1. Игор Митренцов се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Државниот студентски центар „Скопје“ – Скопје.

2. За член на Управниот одбор на Државниот студентски центар „Скопје“ – Скопје се именува
- Моника Стојаноска.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 23 – 6183/1
31 јули 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2664.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009 и 97/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31 јули 2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА „МАКЕДОНИЈАПАТ“ - СКОПЈЕ

1. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „МАКЕДОНИЈАПАТ“ – Скопје се именува Димче Балески.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23 – 6184/1
31 јули 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2665.

Врз основа на член 100 став 2 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/2009, 36/2011 и 51/2011) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31 јули 2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ ЗАВОД ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТУВАЊЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ „РАНКА МИЛАНОВИЌ“ - СКОПЈЕ

1. Василка Стефановска се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на Јавната установа Завод за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци „Ранка Милановиќ“ – Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 23 – 6185/1
31 јули 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2666.

Врз основа на член 13 од Законот за основање на Јавно претпријатие Македонска радиодифузија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/98, 98/2000 и 48/2009) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 31 јули 2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА „ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА – СКОПЈЕ“

1. За членови на Управниот одбор на „Јавното претпријатие Македонска радиодифузија – Скопје“ се именуваат:

- Василка Стефановска
- Нафија Пепиќ.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23 – 6186/1
31 јули 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2667.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010 и 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31 јули 2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР
НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА БЕРЗАНСКО
РАБОТЕЊЕ АГРО – БЕРЗА СКОПЈЕ

1. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за берзанско работење АГРО –БЕРЗА Скопје се именува:

- Благоица Сековска.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23 – 6187/1
31 јули 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2668.

Врз основа на член 13 од Законот за основање на Јавно претпријатие Македонска радиодифузија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/98, 98/2000 и 48/2009) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 31 јули 2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР
ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИ-
СКОТО РАБОТЕЊЕ НА „ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈА-
ТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА – СКОПЈЕ“

1. За член на Надзорниот одбор за контрола на материјално -финансиското работење на „Јавното претпријатие Македонска радиодифузија – Скопје“ се именува Милан Солаков.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23 – 6188/1
31 јули 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2669.

Врз основа на член 100 став 2 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 31 јули 2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ
ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

1. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Македонија се именува Андријана Павлоска.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23 – 6189/1
31 јули 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
2670.

Врз основа на член 68 став (1) и (3) од Законот за здравјето на растенијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/05, 81/08, 20/09, 57/10, 17/11 и 148/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА СОСТАВОТ, БРОЈОТ НА ЧЛЕНОВИ И МЕ-
ТОДОТ НА РАБОТА НА СТРУЧНИОТ СОВЕТ ЗА
ЗДРАВЈЕ НА РАСТЕНИЈАТА

Член 1

Со овој правилник се пропишува составот, бројот на членови и методот на работата на Стручниот совет за здравје на растенијата.

Член 2

(1) Стручниот совет за здравје на растенијата (во понатамошниот текст: Стручен совет) е составен од седум члена вклучувајќи го и претседателот.

(2) Членовите на Стручниот советот за здравје на растенијата како стручно советодавно тело од областа на здравјето на растенијата се експерти од следните области:

- ентомологијата;
- нематологијата;
- вирусологијата;
- бактериологијата;
- микологијата;
- молекуларната биологија и
- хербологијата.

Член 3

(1) Стручниот совет работи и одлучува на седници.

(2) Стручниот совет на првата седница донесува Деловник за работата на советот.

(3) Стручниот совет работи доколку се присутни повеќе од половина од именуваните членови.

(4) Седниците на Стручниот совет се одржуваат во седиштето на Фитосанитарната управа два пати годишно, а доколку е потребно и повеќе.

(5) Административно-техничките работи за потребите на Стручниот совет ги врши Фитосанитарната управа.

Член 4

(1) Стручниот совет за секоја седница изготвува извештај.

(2) Извештајот од Стручниот совет треба да содржи предлози за преземање на мерки од областа на здравјето на растенијата.

(3) Предложените мерки на Стручниот совет треба да бидат во согласност со најсовремените технички и научни достигнувања во областа на здравјето на растенијата.

(4) Стручниот совет извештајот од став (1) на овој член го доставува преку Фитосанитарната управа до министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, најдоцна во рок од 3 дена по одржувањето на седницата.

(5) Извештајот на Стручниот совет го потпишува претседателот на Стручниот совет.

Член 5

(1) Стручниот совет извештајот за својата работа со предлог мерките го донесува со мнозинство гласови од вкупниот број на членови.

(2) Членот на Стручниот совет кој не се согласува со предлог мерките кои се внесени во извештајот на Стручниот совет, има право да даде издвоено мислење со образложение кон извештајот.

(3) Издвоеното мислење на членот на Стручниот совет е составен дел од извештајот.

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17- 473/4
јули 2012 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.

2671.

Врз основа на член 62 став (7) од Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/09, 24/11 и 53/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВИДОТ НА ОЗНАКАТА ЗА СЕЧА И НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ОЗНАЧУВАЊЕТО ЗА СЕЧА

Член 1

Во Правилникот за видот на ознаката за сеча и начинот на вршење на означувањето за сеча („Службен весник на Република Македонија“ бр.88/12) во членот 5 ставот (3) се брише.

Член 2

Во членот 10 став (2) зборовите “Приватна Сопственост (ПС)” се заменуваат со зборовите “Приватна Шума (ПШ)”.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-5781/5
6 август 2012 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

2672.

Врз основа на член 219, став 6 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12), министерот за здравство, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ, ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ИСПЛАТА НА ПАРИЧНАТА НАГ- РАДА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ И ЗДРАВСТВЕНИТЕ СОРАБОТНИЦИ ВРАБОТЕНИ ВО ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат поблиските критериуми, висината и начинот на исплата на паричната награда на здравствените работници и здравствените соработници вработени во јавните здравствени установи кои покажале најдобри резултати во работењето, тргнувајќи од обемот, квалитетот на услугите, заштедите во процесот на работата или ефикасноста во користењето на работното време.

Член 2

На здравствените работници и здравствените соработници вработени во јавните здравствени установи може да им се исплати парична награда доколку покажале најдобри резултати во работењето тргнувајќи од обемот на здравствените услуги и ефикасноста во користењето на работното време, при што особено се води сметка за бројот на извршени најсложени интервенции, висината на коефициентот на успешност односно вкупниот број на извршени интервенции во соодветниот месец.

Паричната награда согласно став 1 на овој член може да се исплати најмногу до износ од 30.000,00 денари месечно, за месецот за кој здравствениот работник односно здравствениот соработник остварил најдобри резултати.

Коефициентот на успешност на здравствениот работник се утврдува врз основа на евиденцијата што се води во јавната здравствена установата за извршени здравствени услуги од страна на здравствените работници и здравствени соработници односно врз основа на податоците за извршени здравствени услуги што се внесуваат во системот за плаќање по успешност.

Член 3

На здравствените работници и здравствените соработници вработени во јавните здравствени установи може да им се исплати парична награда доколку покажале најдобри резултати во работењето тргнувајќи од квалитетот на здравствените услуги, при што особено се води сметка за примена на упатствата за медицина заснована на докази, објавување на стручни трудови поврзани со давањето на здравствени услуги, завршени обуки од структурата односно положени испити од структурата потврдени со соодветни сертификати.

Паричната награда согласно став 1 на овој член може да се исплати најмногу до износ од 60.000,00 денари месечно, за месецот за кој здравствениот работник односно здравствениот соработник остварил најдобри резултати.

Член 4

На здравствените работници и здравствените соработници вработени во јавните здравствени установи може да им се исплати парична награда доколку покажале најдобри резултати во работењето тргнувајќи од заштедите во процесот на работата, при што особено се води сметка за примената на методи и начини со кои се остваруваат најголеми заштеди во процесот на работа.

Паричната награда согласно став 1 на овој член може да се исплати најмногу до износ од 15.000,00 денари месечно, за месецот за кој здравствениот работник односно здравствениот соработник остварил најдобри резултати.

Член 5

Паричната награда утврдена согласно поблиските критериуми и износите утврдени во членовите 2, 3 и 4 од овој правилник се исплаќа еднаш месечно врз основа на решение на министерот за здравство од средствата на Министерството за здравство.

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.07-6372/2
10 август 2012 година
Скопје

Министер за здравство,
Никола Тодоров, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

2673.

Врз основа на член 12 став (3) од Законот за процена („Службен весник на Република Македонија“ бр.115/10, 158/11, 185/11 и 64/12), министерот за животна средина и просторно планирање, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ПРОЦЕНУВАЧ НА ВРЕДНОСТА НА ДОБРАТА И ВЛИЈАНИЈАТА ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Член 1

Во Програмата за полагање на стручен испит за проценувач на вредноста на добрата и влијанијата врз животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12) во точката 2 во потточка V пред зборовите „Извештај за процена“ се додаваат зборовите „Опфат на процена и“.

Член 2

Во Прилогот по точката 15 се додаваат две нови точки 16 и 17 кои гласат:

„16. Економски аспекти на заштита на животната средина, Недановски Пеце, Економски факултет, Скопје, 2004, и

17. Вреднување на добрата и ефектите во интегралниот пристап за анализа на проектите, докторска дисертација (необјавена), Арсов Сашо, Економски факултет, Скопје, 2003.“

Член 3

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.07-7080/3
25 Јули 2012 година
Скопје

Министер,
Абдилаќим Адеми, с.р.

2674.

Врз основа на член 149 ставови (6) и (7), 149-а ставови (2) и (3) и член 150 став (2) од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ број 67/04; 14/06; 84/07; 35/10; 47/11 и 148/11), министерот за животна средина и просторно планирање, донесе

ПРАВЛНИК ЗА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ПРИРОДАТА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат податоците кои се запишуваат во евиденцијата за заштита на природата, составот и формата на водење на податоците, начинот и рокот на впишување на податоците во евиденцијата, начинот на определувањето и водење на регистарскиот број, начинот на водење и формата и содржината на обрасците на кои се води евиденцијата, начинот на чување и архивирање на евиденцијата, начинот и можностите за користење на податоците од евиденцијата, како и надоместокот за користење и издавање на изводи од евиденциите за заштитата на природата.

II. КАТАСТАР НА ЗАШТИТЕНИ ПОДРАЧЈА

Член 2

(1) Податоците содржани во Катастарот на заштитени подрачја се запишуваат во форма на книга која содржи податоци за заштитените подрачја и деловите на природата под привремена заштита за кои се води постапка за прогласување за заштитено подрачје.

(2) Составен дел на катастарот на заштитени подрачја се и:

- листа на заштитени подрачја;
- листа на делови на природата под привремена заштита, за кои се води постапка за прогласување за заштитено подрачје;
- листа на заштитени подрачја чија заштита е укината; и
- збирка на акти со кои е извршено прогласувањето на заштитени подрачја или е укината заштитата.

Член 3

Запишувањето во Катастарот на заштитени подрачја се врши во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на актот со кој се прогласува заштитеното подрачје, односно актот со кој се става под привремена заштита делот од природата за кој се води постапка за прогласување за заштитено подрачје.

Член 4

(1) Секое заштитено подрачје, како и привремено заштитениот дел од природата за кој се води постапка за прогласување за заштитено подрачје се запишуваат во Катастарот на заштитени подрачја под единствен регистарски број.

(2) Единствениот регистарски број на заштитеното подрачје содржи 10 цифри кои се определуваат на следниот начин:

- четири цифри за годината во која е донесен актот со кој се врши прогласувањето на заштитеното подрачје;

- две цифри за категоријата на заштитеното подрачје односно дел од природата, под привремена заштита, за кој се води постапка за прогласување на заштитено подрачје и тоа на следниот начин:

10 - Категорија I;

- 11 – строг природен резерват;

- 12 – подрачје на дивина;

20 - Категорија II - национален парк;

30 - Категорија III - споменик на природата;

40 - Категорија IV - парк на природата;

50 - Категорија V - заштитен предел и

60 - Категорија VI - повеќенаменско подрачје.

90 – привремена заштита

- четири цифри за редниот број на уписот;

- Пред бројот се става ознака „ЗП“ за заштитено подрачје или „ПЗ“ за привремена заштита.

Член 5

(1) Катастарот на заштитени подрачја се води на образецот кој содржи девет делови со следните податоци:

1. Идентификација на подрачјето:

1.1. Единствен регистарски број на подрачјето ;

1.2. Назив на подрачје;

1.3. Категорија на заштита на подрачјето;

1.4. Датум кога е донесен актот за ставање на делот на природата под привремена заштита;

1.5. Име на актот за ставање на делот на природата под привремена заштита;

1.6. Датум кога е донесен актот за прво прогласување на заштитеното подрачје;

1.7. Име на актот за прогласување на заштитеното подрачје;

1.8. Датум на повторно прогласување на заштитеното подрачје;

1.9. Име на актот за прогласување на заштитеното подрачје;

1.10. Субјект кој управува со заштитеното подрачје;

1.11. Датум на укинување на заштитата (доколку е релевантно); и

1.12. Име на актот со кој е укината заштитата.

2. Локација на подрачјето:

2.1. Местоположба на подрачјето (општина, населба, град);

2.2. Географска широчина и географска должина на подрачјето;

2.3. Површина (ha) или должина (m);

2.4. Оддалеченост помеѓу најоддалечените точки на заштитеното подрачје (m);

2.5. Надморска висина;

2.6. Биоегеографски регион.

3. Еколошки информации:

3.1. Информации за застапеноста на типови живеалишта во подрачјето и нивна проценка;

3.2. Информации за застапеноста на диви видови во подрачјето и проценка на нивната состојба на засегнатост и зачуваност.

4. Опис на подрачјето:

4.1. Општи карактеристики на подрачјето;

4.2. Значајност на подрачјето;

4.3. Закани во подрачјето;

4.4. Закани околу подрачјето;

4.5. Вид на сопственост во подрачјето;

4.6. Историски записи за заштитеното подрачје.

5. Меѓународен статус на заштита на подрачјето:

5.1. Меѓународен статус на заштита/назначување;

5.2. Преклопување со меѓународните назначени и заштитени подрачја (процент и површина).

6. Планови, програми и активности во заштитеното подрачје:

6.1. План за управување со заштитеното подрачје со датум на неговото донесување и важност и преглед на зоните на заштита;

6.2. Зонирање на заштитеното подрачје;

6.3. Просторен план за заштитеното подрачје со датум на неговото донесување;

6.4. Урбанистички планови за заштитеното подрачје со датумот на нивното донесување и важност;

6.5. Годишна програма за заштита на природата со датум на нејзиното донесување и важност;

6.6. Листа на преземени активности во рамките на заштитеното подрачје во тековната година;

6.7. Листа на субјекти кои биле одговорни за реализација на активностите во заштитеното подрачје.

7. Научна и стручна документација;

8. Географски карти на подрачјето;

9. Фотографии.

(2) Формата на образецот на Катастарот на заштитени подрачја во кој се внесуваат податоци за заштитените подрачја и деловите на природата под привремена заштита за кои се води постапка за прогласување за заштитено подрачје, како и упатството за негово пополнување е даден во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 6

(1) За секое заштитено подрачје или делот на природата под привремена заштита впишано во катастарот на заштитени подрачја се основа збирка.

(2) Збирката ја сочинува документацијата пропишана со член 5 од овој правилник.

(3) Збирката претставува посебен архивски предмет кој се идентификува со единствениот регистарски број на заштитеното подрачје.

Член 7

Заштитените подрачја чија што заштита престанала да важи се запишуваат во Катастарот на заштитени подрачја во рок од 15 дена од денот на објавувањето на актот за престанување на заштитата во „Службен весник на Република Македонија“.

III. РЕГИСТАР НА ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО

Член 8

Податоците содржани во Регистарот на природно наследство (во натамошниот текст: Регистарот) се запишуваат во форма на книга која содржи:

1. Регистар на спелеолошки објекти;
2. Регистар на карактеристични минерали;
3. Регистар на карактеристични фосили;
4. Регистар на строго заштитени и заштитени диви видови;
5. Регистар на диви видови под привремена заштита;
6. Регистар на природни реткости, и
7. Регистар на збирки на ex situ заштита.

Составен дел на регистарот на природно наследство се и:

- листа на спелеолошки објекти;
- листа на карактеристични минерали;
- листа на карактеристични фосили;
- листа на строго заштитени и заштитени диви видови;
- листа на диви видови под привремена заштита;
- листа на природни реткости;
- листа на збирки на природно наследство со ex situ заштита по субјект на управување, и
- збирка на акти со кои е извршено прогласувањето на природното наследство.

Член 9

(1) Уписот на спелеолошките објекти во Регистарот се врши врз основа на известувањето за откривање на нов спелеолошки објект.

(2) Уписот на карактеристични минерали во Регистарот се врши врз основа на известувањето за пронаоѓање на истите.

(3) Уписот на карактеристични фосили во Регистарот се врши врз основа на известувањето за пронаоѓање на истите.

(4) Уписот на строго заштитените или заштитените диви видови или видовите под привремена заштита во Регистарот се врши по влегувањето во сила на актот со кој е извршено нивно прогласување.

(5) Уписот на природните реткости во Регистарот се врши по влегувањето во сила на актот со кој е извршено нивно прогласување.

(6) Уписот на природно наследство со ex situ заштита ја врши субјектот кој ја врши заштитата и управува со збирката.

Член 10

(1) Природното наследство се запишува во Регистарот под единствен регистарски број.

(2) Единствениот регистарски број на природното наследство содржи 10 цифри кои се определуваат на следниот начин:

- четири цифри за годината во која се врши уписот односно во која е донесен актот со кој се врши прогласувањето;

- две цифри за статусот на природното наследство и тоа:

- 01 - спелеолошки објекти;
- 02 - карактеристични минерали;
- 03 - карактеристични фосили;
- 04 - строго заштитени диви видови;
- 05 - заштитени диви видови;
- 07 - диви видови под привремена заштита;
- 08 - природни реткости; и
- 09 - ex situ заштита.

- четири цифри за редниот број на уписот.

- Пред бројот се става ознака „ПН“ за природно наследство.

Член 11

(1) Образецот на кој се води Регистарот содржи девет делови со следните податоци:

1. Идентификација на природното наследство:

1.1. Единствен регистарски број на природното наследство;

1.2. Вид на природното наследство;

1.3. Назив или име на природното наследство (латинско, англиско и народно име кога е можно);

1.4. Датум кога е донесен актот за прогласување на природното наследство;

1.5. Име на актот за прогласување на природното наследство;

1.6. Субјект кој управува со природното наследство;

1.7. Датум на укинување на заштитата;

1.8. Име на актот со кој е укината заштитата.

2. Локација на природното наследство:

2.1. Местоположба на природното наследство (општина, населба, град);

2.2. Географска широчина и географска должина на природното наследство (централни координати);

2.3. Површина (ha) или должина (m);

2.4. Надморска висина на природното наследство;

2.5. Биогеографски регион.

3. Еколошки информации:

3.1. Распространувањето на природното наследство;

3.2. Застапеноста на диви видови во природното наследство;

3.3. Информации за типови живеалишта каде се јавува строго заштитениот или заштитениот див вид односно природното наследство и нивна состојба на загрозеност и зачуваност;

3.4. Информации за поединечни стебла прогласени за природна реткост.

4. Опис на природното наследство:

4.1. Општи карактеристики на природното наследство;

4.2. Значајност на природното наследство;

4.3. Загрозеност (закани) на природното наследство;

4.4. Информации за сопственост на природното наследство;

4.5. Информации за збирката на природното наследство со *ex situ* заштита.

5. Статус на заштита на природното наследство:

5.1. Национален статус на засегањето на строго заштитениот или заштитениот див вид односно природна реткост;

5.2. Меѓународен статус на засегањето на строго заштитениот или заштитениот див вид односно природна реткост (согласно IUCN);

5.3. Меѓународен статус на заштита на природното наследство (според различни конвенции);

5.4. Преклопување со меѓународните назначени и заштитени подрачја (проценти и/или површина);

5.5. Вклученост на строго заштитениот или заштитениот див вид односно природна реткост во податоците на Директивите за живеалиштата и птиците на Европската унија;

5.6. Информации за статус на заштита на видовите во збирката на природното наследство со *ex situ* заштита.

6. Планови и мерки за управување со природното наследство:

6.1. План за управување или акционен план или мерки за управување со природното наследство со датум на неговото донесување и важност и преглед на зоните на заштита;

6.2. Годишна програма за заштита на природното наследство.

7. Географски карти на распространување односно наоѓање на природното наследство.

8. Научна и стручна документација.

9. Фотографии.

(2) Формата на образецот на Регистарот е даден во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 12

(1) За секое природно наследство впишано во Регистарот се основа збирка.

(2) Збирката ја сочинува документацијата пропишана со член 11 овој правилник.

(3) Збирката претставува посебен архивски предмет кој се идентификува со единствениот регистарски број на природното наследство.

IV. НАЧИН НА ЧУВАЊЕ И АРХИВИРАЊЕ, МОЖНОСТИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ И НАДОМЕСТОК ЗА КОРИСТЕЊЕ И ИЗДАВАЊЕ НА ИЗВОДИ ОД ЕВИДЕНЦИЈИТЕ

Член 13

(1) Евиденцијата за заштита на природата се чува и архивира во пишана и во електронска форма со помош на структурирана база на податоци.

(2) По истекот на секоја календарска година, а за секој од одделните делови на евиденцијата, Управата за животна средина печати попис на уписите во евиденцијата кој го заверува со наведувањето на вкупниот број на листови и печат и потпис на одговорното лице кое ја води евиденцијата, како и потпис на одговорното лице од Управата за животна средина.

Член 14

(1) Секој има право да побара извод од евиденцијата на заштита на природата од сите податоци освен оние кои се прогласени како доверливи согласно прописите за класифицирани информации.

(2) Изводот од евиденцијата на заштита на природата е на трошок на барателот кој се определува според реалните трошоци што ги сноси Управата за животна средина за обезбедување на изводот, а кои се однесуваат на фотокопии, носачи на електронски записи и печатење на карти.

(3) Пристапот до електронската база на податоци е слободен, освен за оние податоци кои се класифицирани како доверливи согласно прописите за класифицирани информации.

(4) Податоците од евиденцијата на заштита на природата може да се користат за образовни и научни цели.

VI. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 15

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Сужбен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-3279/4
23 јули 2012 година
Скопје

Министер,
Абдилаќим Адеми, с.р.

3. Еколошки информации:					
3.1. Застапеност на типови живеалишта во подрачјето и нивна проценка:					
Код	Тип живеалиште	површина (ha)	Релативна површина (%)	Степен на загрозеност	Статус на зачуваност
3.2. Застапеност на диви видови во подрачјето и проценка на нивната состојба на засегнатост и/или заштита:					
код	вид	бројност	Релативна бројност (%)	Степен на засегнатост	Статус на зачуваност
B_ _ _					
M_ _ _					
A_ _ _					
R					
F					
I					
P					
FU					

4. Опис на подрачјето:		
4.1. Општи карактеристики на подрачјето		
4.2. Значајност на подрачјето		
4.3. Закани во подрачјето	Јачина на заканата	Време на јавување
4.4. Закани околу подрачјето	Јачина на заканата	Време на јавување

4.5. Вид на сопственост во подрачјето (ha)			
4.6. Историски записи за заштитеното подрачје			
5. Меѓународен статус на заштита на подрачјето:			
5.1. Меѓународен статус на заштита или назначување		Датум на предлагање	Датум на прогласување
5.2. Преклопување со меѓународни назначени и заштитени подрачја		Тип на преклопување	Површина
			Процент

6. Планови, програми и активности во заштитеното подрачје:			
6.1. План за управување со заштитеното подрачје			
Датум на донесување на планот:		Важност до:	
6.2. Зонирање на заштитеното подрачје			
Типови зони		Површина (ha)	Површина (%)
6.3. Просторен план за заштитеното подрачје		Датум на донесување	Важност
6.4. Урбанистички планови за заштитеното подрачје		Датум на донесување	Важност
6.5. Годишна програма за заштита		Датум на донесување	Важност
6.6. Листа на преземени активности во заштитеното подрачје во тековната година		Субјект(и) кој ја реализирал активноста	

7. Географски карти на заштитеното подрачје

секција	

8. Научна и стручна документација

1.
2.
3.
4.

Фотографии

Опис на фотографијата	датум	сопственост
1.		
2.		
3.		
4.		

Прилог 2**Регистар на природно наследство**

1. Идентификација на природното наследство:	
1.1. Единствен регистарски број	1.2. Вид на природното наследство
1.3. Назив/име на природното наследство	
1.4. Датум на прогласување на природното наследство	
1.5. Име на актот за прогласување на природното наследство	
1.6. Субјект кој управува со природното наследство	
1.7. Датум на укинување на заштитата	
1.8. Име на актот со кој е укината заштитата	

2. Локација на природното наследство:			
2.1. Местоположба на природното наследство (општина, населба, град)			
2.2. Географска широчина и географска должина на природното наследство (централни координати);			
2.3. Површина (ha) или должина (m)			
2.4. Надморска висина	минимална	максимална	средна
2.5. Биогеографски регион			

3. Еколошки информации:				
3.1. Распространување на природното наследство:				
3.2. Застапеност на диви видови во природното наследство:				
код	вид	Бројност	Состојба на засегнатост	Статус на заштита
3.3. Информации за застапеност на типови живеалишта во природното наследство				
Тип живеалиште	Површина (ha)	Степен на	Статус на	

		загрозеност	зачуваност
3.4. Поединечни стебла прогласени за природна реткост:			
Висина на стебло	Обем	Проекција на крошна	Старост

4. Опис на природното наследство:			
4.1. Општи карактеристики на природното наследство			
4.2. Значајност на природното наследство			
4.3. Загрозеност на природното наследство	Јачина на заканата	Време на јавување	
4.4 Вид на сопственост врз природното наследство			
4.5. Збирки на природно наследство со ex situ заштита (опис и содржина)			

5. Меѓународен статус на заштита на природното наследство:			
5.1. Национален статус на засегнатост (согласно национална црвена листа)			
5.2. Меѓународен статус на засегнатост (согласно IUCN)			
5.3. Меѓународен статус на заштита на природното наследство		Датум на предлагање	Датум на прогласување
5.4. Преклопување со меѓународните назначени и/или заштитени подрачја		Тип на преклопување	Површина(ха)
			Процент
5.5. Вклученост во додатоците на ЕУ Директивите за живеалиштата и птиците		директива	додаток

5.6. Збирки на природното наследство со ex situ заштита - информации за статус на заштита на видовите во збирките		

7. Планови и мерки за управување со природното наследство:

6.1. План за управување/ акционен план/ мерки за управување со природното наследство			
Датум на донесување:		Важност до:	
6.2. Зонирање на природното наследство:			
Типови зони	Површина (ha)	Површина (%)	
6.3. Годишна програма за заштита на природното наследство со датумот на нејзиното донесување;			

7. Географски карти на распространување односно наоѓање на природното наследство

Секција	
План на спелеолошки објект	

8. Научна и стручна документација

1.
2.
3.

9. Фотографии

Опис на фотографијата	датум	сопственост
1.		
2.		
3.		

УПАТСТВО ЗА ВНЕСУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ ВО ЕВИДЕНЦИИТЕ ЗА ЗАШТИТА НА ПРИРОДАТА**Прилог 1 - Катастар на заштитени подрачја****1. Идентификација на подрачјето:**

- 1.1 **Единствен регистарски број** – се внесува единствениот регистарски број на заштитеното подрачје или за делот на природата под привремена заштита, а се определува според насоките дадени во член 5 од Правилникот.
- 1.2 **Назив на подрачјето** – се внесува називот на заштитеното подрачјето или на делот на природата под привремена заштита.
- 1.3 **Категорија на заштита** – се внесува категоријата на заштита на подрачјето или категоријата која се предлага за прогласување на делот на природата под привремена заштита.
- 1.4 **Датум на ставање под привремена заштита** – се внесува датумот кога е донесен актот за ставање на делот на природата под привремена заштита.
- 1.5 **Име на актот за ставање под привремена заштита** – се внесува името на актот за ставање на делот на природата под привремена заштита, вклучувајќи го името на органот кој го донел актот и бројот на „Службениот весник на Република Македонија“ во кој е објавен актот.
- 1.6 **Датум на прво прогласување** – се внесува датумот кога е донесен актот за прво прогласување на заштитеното подрачје.
- 1.7 **Име на актот за прогласување** - се внесува името на актот за прогласување на заштитеното подрачје, вклучувајќи го името на органот кој го донел актот и бројот на Службениот весник на Република Македонија во кој е објавен актот.
- 1.8 **Датум на повторно прогласување** - се внесува датумот на повторно прогласување на заштитеното подрачје;
- 1.9 **Име на актот за повторно прогласување** - се внесува името на актот за прогласување на заштитеното подрачје, вклучувајќи го името на органот кој го донел актот и бројот на Службениот весник на Република Македонија во кој е објавен актот.
- 1.10 **Субјект кој управува со заштитеното подрачје** - се внесува името на субјектот кој е задолжен за управување со заштитеното подрачје.
- 1.11 **Датум на укинување на заштитата** – се внесува датумот на влегувањето во сила на актот со кој заштитата е укината (доколку е релевантно).
- 1.12 **Име на актот со кој е укината заштитата** – се внесува името на актот со кој е укината заштитата, вклучувајќи го името на органот кој го донел актот и бројот на Службениот весник на Република Македонија во кој е објавен актот.

2. Локација на подрачјето:

- 2.1. **Местоположба на подрачјето** – се внесува местоположбата (општина, населба, град) на заштитеното подрачје или делот на природата под привремена заштита.
- 2.2. **Географска широчина и географска должина на подрачјето** – за заштитено подрачје се внесува географската широчина и географската должина на

најоддалечените точки на подрачјето (најсеверната точка, најјужната точка, најисточната точка и најзападната точка), а за делот на природата под привремена заштита се внесуваат само централни координати.

2.3. Површина или должина – за заштитеното подрачје или делот на природата под привремена заштита се внесува површината во ha (со точност од 2 децимални места) или должината (изразена во m) за подрачје за кое нема можност да се пресмета површина (пр. пештера).

2.4. Оддалеченост помеѓу најоддалечените точки – се внесува растојанието (изразено во m) помеѓу најоддалечените точки на заштитеното подрачје: најсеверната и најјужната точка, и најисточната со најзападната точка.

2.5. Надморска висина – се внесува надморската висина (минимална и максимална) за заштитеното подрачје или делот на природата под привремена заштита. Средна надморска висина се внесува само за заштитено подрачје.

2.6. Биогеографски регион – се внесува биогеографскиот регион (континентален или алпски) во кој припаѓа заштитеното подрачје или делот на природата под привремена заштита.

3. Еколошки информации:

3.1. Застапеност на типови живеалишта во подрачјето и нивна проценка:

- За заштитено подрачје се внесува кодот и типот на живеалиште кое е присутно во подрачјето, површина (ha) и/или процентуална застапеност на живеалиштето во тоа подрачје. Потоа се внесува: степенот на загрозеност на живеалиштето (пр. силно, средно, слабо и не е загрозено), релативна површина (површина која ја зафаќа одредениот тип живеалиште во подрачјето во споредба со вкупната површина која ја зафаќа тоа живеалиште на национално ниво), проценка на состојбата на зачуваност (одлично, добро, недоволно).

- За делот на природата под привремена заштита се внесува само кодот и типот на живеалиште кое е присутно во подрачјето. Доколку има достапни податоци се внесува и степенот на загрозеност.

3.2. Застапеност на диви видови во подрачјето и проценка на нивната состојба на засегнатост и зачуваност:

- За *заштитените подрачја* се внесуваат следните податоци:

- **видови** - латинско име на видот кој е присутен во подрачјето. Пред латинското име на видот стои ознака, на пр.: В-птици, М-цицачи, А-водоземци, R-влечуги, F-риби, I-безрбетници, P-растенија, FU-габи итн.

- **големина на популацијата** - точна бројка ако постојат податоци, или опсег од-до, или мин/макс популација, или се означуваат како C-чест, R-редок, VR-многу редок или само P-присутен.

- **релативна големина на популацијата** – се определува според големината на популацијата на видот во подрачјето во споредба со вкупната популација од тој вид која е присутна на национално ниво, и може да се прикаже со A: 50-100%, B: 15-50%, C: 2-15% и D: 0-2%.

- **степенот на засегнатост и статус на зачуваност** - се пресметува како степен на зачуваност на карактеристиките на живеалиштето кое е значајно за

одредениот вид и можноста за негова ревитализација и се оценува како одлична, добра и слаба/недоволна.

- За делот на природата под привремена заштита се внесуваат само податоци за дивите видови кои се присутни во подрачјето. Доколку има достапни податоци се внесува нивната бројност и степен на засегнатост.

4. Опис на заштитеното подрачје:

4.1. Општи карактеристики на подрачјето – за заштитено подрачје или за делот на природата под привремена заштита се внесуваат класите на живеалишта (според Џорине) и нивна процентуална застапеност. Исто така, се внесуваат основните карактеристики на подрачјето.

4.2. Значајност на подрачјето - се внесуваат најважните карактеристики на заштитеното подрачје или за делот на природата под привремена заштита.

4.3. Закани во подрачјето - се внесува видот на заканата во заштитеното подрачје или во делот на природата под привремена заштита според стандардизирана листа на закани со шифри (дадени во анекс), јачината на заканата (силно, слабо, ..) и времето на јавување (во минатото, постои денес, во блиска иднина).

4.4. Закани околу подрачјето - се внесува видот на заканата околу заштитеното подрачје или околу делот на природата под привремена заштита на ист начин како во претходната точка.

4.5. Вид на сопственост - за заштитено подрачје или за делот на природата под привремена заштита се внесуваат површините под државна или приватна сопственост (изразена во ha) и по катастарска парцела (доколку има достапни податоци).

4.6. Историски записи за заштитеното подрачје - се запишува секоја промена на категоријата на заштита со датум кога е донесена промената на категоријата на заштита, актот во кој е објавена промената; промена на површината на подрачјето (датум и акт); промена на меѓународен статус на заштита (датум и акт); и слично.

5. Меѓународен статус на заштита на подрачјето:

5.1. Меѓународен статус на заштита/назначување – се внесува меѓународниот статус на заштита или назначување (пр. Рамсарско подрачје, УНЕСКО подрачје, Емералд подрачје, значајно подрачје за птици (IBA), значајно растително подрачје (IPA), значајно подрачје за пеперутки (РВА), Натура 2000 итн.) за заштитено подрачје или за делот на природата под привремена заштита. Се внесува и датумот кога подрачјето е предложено и кога стекнало меѓународен статус на заштита/назначување;

5.2. Преклопување со меѓународните назначени и заштитени подрачја - се наведува името на меѓународното заштитено/назначено подрачје и врската помеѓу опишаното подрачје (заштитено или под привремена заштита) со другите меѓународни заштитени/назначени подрачја, при тоа се користат следните знаци:

- подрачјата се преклопуваат (=),
- опишаното подрачје го вклучува другото подрачје целосно (+),
- опишаното подрачје влегува во другото подрачје целосно (-),

- подрачјата делумно се преклопуваат (*), и
- подрачјата се допираат (/).

Исто така, се внесува површината (ha) и процентот (%) на преклопување на подрачјата.

6. Планови, програми и активности во заштитеното подрачје:

6.1. План за управување со заштитеното подрачје – за заштитените подрачја се внесува информација дали е изработен план за управување со заштитеното подрачје со датум на неговото донесување и важност. Исто така, се внесуваат информации за зонирањето на подрачјето: типови зони кои се воспоставени во заштитеното подрачје, површината која ја зафаќаат (ha) и процентот (%) на зоната во однос на површината на подрачјето.

6.2. Просторен план за заштитеното подрачје – се внесува информација дали е изработен просторен план за заштитеното подрачје со датум на негово донесување и важност.

6.3. Урбанистички планови за заштитеното подрачје – се внесува информација дали се изработени урбанистички планови за делови или целото заштитено подрачје со датум на нивното донесување и важност.

6.4. Годишна програма за заштита – се внесува информација дали е изработена годишна програма за заштита на природата за конкретното заштитено подрачје со датум на нејзиното донесување.

6.5. Листа на преземени активности во заштитеното подрачје во тековната година - Листа на преземени активности во рамките на заштитеното подрачје во тековната година;

6.6. Субјект(и) кој ја реализирал активноста - се внесува информација за субјектите кои биле одговорни за реализација на активностите во заштитеното подрачје во тековната година, а се однесува на спроведување на некое научно истражување, мониторинг или друга активност од интерес за заштитата на природата.

Во формуларот се внесуваат само информации за постоење на наведените документи со датум на изработка и важност, а целите документи се чуваат во досието за подрачјето како составен дел на катастарот.

7. Научна и стручна документација – за заштитено подрачје или за делот на природата под привремена заштита се собираат сите достапни студии за природните вредности на подрачјето, објавени научни трудови, извештаи и др. и нивна референца се внесува во образецот, а целите документи се чуваат во досието за подрачјето како составен дел на катастарот.

8. Географски карти на подрачјето – се внесува секцијата од географска карта на која се исцртани (предлог) границите на заштитеното подрачје или за делот на природата под привремена заштита. Електронска и печатена верзија од картата со границите на подрачјето се чува како составен дел на катастарот.

9. Фотографии - се прави збирка од фотографии на кои се прикажани природните вредности на заштитеното подрачје или за делот на природата под привремена заштита. За секоја фотографија се пишува наслов, автор и месец и година кога е направена фотографијата.

Прилог 2 - Регистар на природно наследство**10. Идентификација на природното наследство:**

- 1.1 **Единствен регистарски број** - се внесува единствениот регистарски број на природното наследство, а се определува според насоките дадени во член 11 од Правилникот.
- 1.2 **Тип на природно наследство** – се внесува типот на природното наследство: спелеолошки објект, карактеристичен минерал или фосил, строго заштитен или заштитен див вид, див вид под привремена заштита или природна реткост.
- 1.3 **Назив/име на природното наследство** - се внесува називот или името на природното наследство (латинско, англиско и народно име).
- 1.4 **Датум на прогласување на природното наследство** – се внесува датумот кога е донесен актот за прогласување на природното наследство или датумот кога одреден вид е ставен под привремена заштита.
- 1.5 **Име на актот за прогласување на природното наследство** – се внесува името на актот за прогласување на природното наследство односно ставање на витот под привремена заштита, вклучувајќи го името на органот кој го донел актот и бројот на Службениот весник на Република Македонија во кој е објавен актот за прогласување.
- 1.6 **Субјект кој управува со природното наследство** - се внесува субјектот кој управува со природното наследство.
- 1.7 **Датум на укинување на заштитата** – се внесува датумот на влегувањето во сила на актот со кој заштитата е укината (доколку е релевантно).
- 1.8 **Име на актот со кој е укината заштитата** – се внесува името на актот со кој е укината заштитата, вклучувајќи го името на органот кој го донел актот и бројот на Службениот весник на Република Македонија во кој е објавен актот.

11. Локација на природното наследство:

- 2.1. **Местоположба на природното наследство** - се внесува местоположбата (општина, населба, град) на природното наследство;
- 2.2 **Географска широчина и географска должина на природното наследство** - се внесуваат централни координати на природното наследство;
- 2.3 **Површина или должина** – за природното наследство се внесува површината во ha (со точност од 2 децимални места) или должината (изразена во m) за подрачје за кое нема можност да се пресмета површина (пр. пештера).
- 2.4 **Надморска висина** - се внесува минимална и максимална надморска висина на природното наследство.
- 2.5 **Биогеографски регион** - се внесува биогеографскиот регион (континентален или алпски) во кој припаѓа природното наследство.

12. Еколошки информации:

- 3.1. **Распространување на природното наследство** – се внесуваат детални информации за распространувањето на природното наследство.

3.2. Застапеност на диви видови во природното наследство – за спелеолошки објект или природна реткост се внесуваат информации за застапеноста на диви видови во природното наследство, и тоа:

- **видови** - латинско име на видот кој е присутен во подрачјето. Пред латинското име на видот стои ознака, на пр.: В-птици, М-цицачи, А-водоземци, R-влечуги, F-риби, I-без'рбетници, Р-растенија, FU-габи итн.

- **големина на популацијата** - точна бројка ако постојат податоци, или опсег од-до, или мин/мак популација, или се означуваат како С–чест, R-редок, VR-многу редок или само Р-присутен.

- **релативна големина на популацијата** – се определува според големината на популацијата на видот во подрачјето во споредба со вкупната популација од тој вид која е присутна на национално ниво, и може да се прикаже со А: 50-100%, В: 15-50%, С: 2-15% и D: 0-2%.

- **степенот на засегнатост и статус на зачуваност** - се пресметува како степен на зачуваност на карактеристиките на живеалиштето кое е значајно за одредениот вид и можноста за негова ревитализација и се оценува како одлична, добра и слаба/недоволна.

3.3. Типови живеалишта во природното наследство – се внесуваат информации за типови живеалишта каде се јавува строго заштитениот или заштитениот див вид или видот под привремена заштита, присутни типови живеалишта за спелеолошките објекти и природните реткости, како и нивна состојба на загрозеност и зачуваност.

3.4. Поединечни стебла прогласени за природна реткост - за поединечни стебла прогласени за природна реткост се внесуваат информации за висината на стеблото, обемот на деблото, проекцијата на крошната и староста на стеблото.

13. Опис на природното наследство:

4.1. Општи карактеристики на природното наследство - се внесуваат класите на живеалишта (според Џорине) и нивна процентуална застапеност. Исто така, се внесуваат основните карактеристики на подрачјето.

4.2. Значајност на природното наследство – се внесуваат најважните карактеристики на природното наследство и нивната значајност.

4.3. Закани на природното наследство - се внесува видот на заканата во природното наследство според стандардизирана листа на закани со шифри (дадени во анекс), јачината на заканата (силно, слабо, ..) и времето на јавување (во минатото, постои денес, во блиска иднина).

4.4. Вид на сопственост - се внесуваат информации за сопственоста на природното наследство, површините под државна или приватна сопственост (изразена во ha) и по катастарска парцела (доколку има достапни податоци).

4.5. Збирки на природно наследство со ex situ заштита – се внесуваат информации (опис и содржина) за збирката на природното наследство со ex situ заштита.

14. Статус на заштита на природното наследство:

5.1. **Национален статус на засегатост** – се внесува националниот статус на засегатост на строго заштитениот или заштитениот див вид односно природна реткост (согласно национална црвена листа).

5.2. **Меѓународен статус на засегатост** – се внесува меѓународниот статус на засегатост на строго заштитениот или заштитениот див вид односно природна реткост (согласно IUCN).

5.3. **Меѓународен статус на заштита** – се внесува меѓународниот статус на заштита на природното наследство (различни ратификувани конвенции пр. Бонска, Бернска, ЦИТЕС итн.). При тоа, се внесува датумот кога природното наследство е предложено за меѓународен статус на заштита и датумот кога истото стекнало меѓународен статус на заштита.

5.4. **Преклопување со меѓународните назначени и заштитени подрачја** – се наведува името на меѓународното заштитено/назначено подрачје и врската помеѓу природната реткост со другите меѓународни заштитени/назначени подрачја, при тоа се користат следните знаци:

- подрачјата се преклопуваат (=),
- опишаното подрачје го вклучува другото подрачје целосно (+),
- опишаното подрачје влегува во другото подрачје целосно (-),
- подрачјата делумно се преклопуваат (*), и
- подрачјата се допираат (/).

Исто така, се внесува површината (ha) и процентот (%) на преклопување на подрачјата.

5.5. **Вклученост во додатоците на Директивите за живеалиштата и птиците** – за строго заштитениот или заштитениот див вид односно природна реткост се внесува неговата вклученост во додатоците на ЕУ Директивите за живеалиштата и/или птиците.

5.6. **Збирки на природното наследство со ex situ заштита** – се внесуваат информации (опис и содржина) за статусот на заштита на видовите во збирката на природното наследство со ex situ заштита.

15. Планови и мерки за управување со природното наследство:

6.1. **План за управување или акционен план или мерки за управување со природното наследство** - се внесува информација дали е изработен план за управување или акционен план или мерки за управување со природното наследство со датум на неговото донесување и важност.

6.2. **Зонирање на природното наследство** - за подрачјата прогласени за природна реткост (доколку е релевантно) се внесуваат информации за зонирањето на подрачјето: типови зони кои се воспоставени во подрачјето, површината која ја зафаќаат (ha) и процентот (%) на зоната во однос на површината на подрачјето.

6.3. **Годишна програма за заштита на природното наследство** – се внесува информација дали е изработена годишна програма за заштита на природното наследство со датум на нејзиното донесување.

Во формуларот се внесуваат само информации за постоење на наведените документи со датум на изработка и важност, а целите документи се чуваат во досието за подрачјето како составен дел на катастарот.

7. Географски карти на распространување односно наоѓање на природното наследство - се внесува секцијата од географска карта на која е обележано местото на наоѓање или исцртана границата на природното наследство. Електронска и печатена верзија од картата со границите на подрачјето се чува како составен дел на катастарот. За спелеолошките објекти се обезбедува план и профил на истите.

8. Научна и стручна документација - за природното наследство се собираат сите достапни студии за природните вредности, објавени научни трудови, извештаи и др. и нивна референца се внесува во образецот, а целите документи се чуваат во досието за подрачјето како составен дел на катастарот.

9. Фотографии - се прави збирка од фотографии на кои е прикажано природното наследство. За секоја фотографија се пишува наслов, автор и месец и година кога е направена фотографијата.

а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 0,890
до 0,890

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 0,300

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 0,300

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 22,046
до 21,816

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 12,383

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 3,230

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 14.08.2012 година и истата ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија" и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02 -1413 /1
13 август 2012 година
Скопје

Заменик претседател,
м-р Рухи Бакију, с.р.



Службен весник

на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2012 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 30000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2012102